

ШТО ИМ ПОРАЧУВААТ МЛАДИТЕ ОД ОПШТИНИТЕ КУМАНОВО И СТАРО НАГОРИЧАНЕ НА ЛОКАЛНИТЕ ВЛАСТИ?

- "Да одлучиме самите што е најдобро за нас" -


Факти:

- Во општина Куманово и општина Старо Нагоричане, од 100 млади лица од двете општини само 12% учествувале на седница на Совет на општината;
- Локалниот Младински Совет во општина Куманово е целосно нефункционален, а општина Старо Нагоричане нема воспоставено Младински Совет;
- Нема функционални месни заедници

Потреби:

- Поголема информираност, но и зголемување на знаењата кај младите во општините Куманово и Старо Нагоричане за алатките и можностите за вклучување во процесот на донесување на одлуки на локално ниво
- Да се обезбеди целосна вклученост на младите на седниците на Советите во општините Куманово и Старо Нагоричане кога се одлучува за прашања што се од нивна важност и значење
- Воспоставување на ефективен канал за соработка (комуникација) помеѓу Советот на млади и локалната самоуправа во Куманово, младите, граѓанскиот сектор и локалните институции со цел претставување и застапување на интересите на младите

Сум учествувал/а на седница на Совет на општината



Овој промотивен материјал е изработен во рамките на проектот "Со медиумска писменост до подобрени локални младински политики" кој што го спроведува Рурална Коалиција, а е финансиран како под-грант во рамките на Проектот за младинско изразување, поддржан од ЕУ, а се спроведува од Младински образовен форум – МОФ во соработка со Младински сојуз Крушево и Центарот за балканска соработка – ЉОЈА.

ÇFARË JU POROSIT RINIA AUTORITETEVE LOKALE?

- "Le të vendosim vetë se çfarë është më e mira për ne" -


Fakte:

- Në komunën e Kumanovës dhe komunën e Staro Nagoricane, nga 100 të rinj nga të dy komunat, vetëm 12% morën pjesë në një seancë të Këshillit Komunal;
- Këshilli Lokal i Rinisë në komunën e Kumanovës është plotësisht jofunksional, dhe komuna e Staro Nagoricane nuk ka krijuar një Këshill Rinor;
- Nuk ka bashkësi funksionale të lagjeve

Nevojat:

- Informacion më i madh, por edhe rritje e njohurive tek të rinjtë në komunat e Kumanovës dhe Staro Nagoricane rreth mjeteve dhe mundësive për përfshirje në procesin e vendimmarrjes në nivelin lokal
- Për të siguruar përfshirjen e plotë të të rinjve në seancat e Këshillave në komunat e Kumanovës dhe Staro Nagoricane kur vendosin për çështje që janë të rëndësishme dhe domethënies së tyre
- Krijimi i një kanali efektiv për bashkëpunim (komunikim) ndërmjet Këshillit Rinor dhe vetëqeverisjes lokale në Kumanovë, të rinjve, sektorit civil dhe institucioneve lokale në mënyrë që të përfaqësojnë dhe përfaqësojnë interesat e të rinjve

Unë kam marrë pjesë në një seancë të Këshillit Komunal



Ky material promovues u zhvillua në kuadër të projektit "Me shkrim-leximin mediatic për politikën e përmirësuar lokale të të rinjve" i zbatuar nga Koalicioni Rural, dhe financuar si një nën-grant në kuadër të Projektit të Shprehjes së të Rinjve, mbështetur nga BE dhe zbatuar nga Rinia Forumi Arsimor - YEF në bashkëpunim me Unionin Rinor Krushevo dhe Qendrën për Bashkëpunim Ballkanik - LOJA.